

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 16

Петок, 09. 11. 2018 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
309. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година	3	316. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино	63
310. Одлука за усвојување на Акциски план за стратегија за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2019 – 2020 година	59	317. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш	64
311. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица ..	60	318. Одлука за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле .	65
312. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица	60	319. Одлука за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект за замена и инсталација на кукни хоризонтални/вертикални и ултразвучни водомери со надградба на опрема за далечинско мобилно одчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско одчитување во Општина Струмица“	65
313. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица	61	320. Одлука за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект проширување на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Струмица“	66
314. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково	62	321. Програма за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година	67
315. Одлука за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса	63	322. Програма за измена на Програмата изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2018 година	72

- | | |
|---|--|
| <p>323. Програма за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година 74</p> <p>324. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година 75</p> <p>325. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година 76</p> <p>326. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ - Струмица за период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година 76</p> | <p>327. Заклучок за давање согласност на Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот I – IX месец 2018 година 77</p> <p>328. Заклучок за усвојување на Програма за работа на Општинската јавна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ за 2019 година 77</p> <p>329. Заклучок за усвојување на Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2018 година 78</p> <p>330. Кватрален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2018 година 79</p> |
|---|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и дополнување на
Буџетот на општина Струмица
за 2018 година

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9120/2
09.11.2018 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

309.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а
за измена и дополнување на
Буџетот на општина Струмица
за 2018 година

Член 1

Со оваа Одлука, Буџетот на општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17 и 8/18), се менува и гласи:

		Буџет	Ребаланс
I.	Вкупни приходи	1.162.353.375	1.061.053.401
	Даночни приходи	392.300.000	297.680.026
	Неданочни приходи	82.745.859	82.745.859
	Капитални приходи	71.000.000	71.000.000
	Приходи од дотации	489.700.297	489.700.297
	Приходи од трансфери	71.844.920	71.844.920
	Приходи од донации	54.762.299	48.082.299
II.	Вкупни расходи	1.212.353.375	1.071.053.401
	Од утврдени намени	1.209.053.375	1.067.753.401
	Расходи од резерви	3.300.000	3.300.000
III.	Дефицит	-50.000.000	-10.000.000
IV.	Финансирање	50.000.000	10.000.000
	Прилив	50.000.000	10.000.000
	Домаш. задолжувања	50.000.000	10.000.000
	Странски заеми	0	0
	Одлив	0	0
	Отплата на главница	0	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	481.386.305	41.875.500	41.875.500	488.700.297	488.700.297	54.762.299	48.082.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.653.401		
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	382.300.000	297.680.026	0	0	0	0	0	0	0	0	382.300.000	297.680.026
711	Данок од дојод од дроблека и од капитални дроблека	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
713	Даноци на имот	61.100.000	61.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.100.000	61.100.000
717	Даноци на специфични услуги	323.200.000	228.580.026	0	0	0	0	0	0	0	0	323.200.000	228.580.026
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	40.870.359	40.870.359	41.875.500	41.875.500	0	0	0	0	0	0	82.745.859	82.745.859
722	Глобал, судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси и надоместоци	1.500.000	1.500.000	38.832.000	38.832.000	0	0	0	0	0	0	40.332.000	40.332.000
725	Други недавачни приходи	35.370.359	35.370.359	3.043.500	3.043.500	0	0	0	0	0	0	38.413.859	38.413.859
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	71.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	71.000.000	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	71.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	71.844.920	71.844.920	0	0	488.700.297	488.700.297	54.762.299	48.082.299	0	0	616.307.516	609.827.516
741	Трансфери од други нивоа на власт	71.844.920	71.844.920	0	0	488.700.297	488.700.297	0	0	0	0	561.545.217	561.545.217
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	54.512.299	47.832.299	0	0	54.512.299	47.832.299
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	10.000.000	50.000.000	10.000.000
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	10.000.000	50.000.000	10.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	109.191.708	109.901.708	0	0	389.943.141	372.115.621	0	0	479.044.849	481.017.329
401	Основни плати	73.672.386	73.472.386	0	0	269.389.999	271.162.908	0	0	343.062.384	344.635.304
402	Придоноси за социјално осигурување	26.562.144	26.562.144	0	0	100.553.143	100.952.713	0	0	127.115.287	127.614.857
404	Надоместоци	8.957.168	8.957.168	0	0	0	0	0	0	8.957.168	8.957.168
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.390.000	3.390.000	0	0	0	0	0	0	3.390.000	3.390.000
412	Постојана резерва (непределливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.690.000	1.690.000	0	0	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	109.571.076	116.944.176	41.375.500	41.375.500	119.757.156	117.594.676	16.099.119	24.119.119	5.000.000	291.892.951
420	Патни и дневни расходи	800.000	1.550.000	533.000	533.000	0	0	77.065	77.065	0	1.410.065
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	25.720.000	27.820.000	3.512.500	3.512.500	23.277.032	23.119.532	0	0	52.509.532	54.452.032
423	Материјали и ситен инвентар	15.546.424	16.196.424	14.877.000	14.877.000	5.447.592	5.414.227	1.376.825	1.376.825	0	37.247.931
424	Поправки и тековно одржување	31.320.000	38.320.000	8.157.500	8.157.500	19.098.100	19.905.527	5.946.488	11.286.488	5.000.000	87.520.088
425	Договорни услуги	18.930.000	11.640.000	14.575.500	14.575.500	63.629.854	61.617.445	7.123.624	8.473.624	0	104.278.978
426	Други тековни расходи	8.499.752	12.172.752	620.000	620.000	990.388	882.288	1.575.117	1.575.117	0	11.845.257
427	Привремено вработување	8.745.000	11.245.000	1.100.000	1.100.000	7.346.200	6.946.657	0	350.000	0	17.191.200
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	45.899.587	46.899.587	0	0	0	0	11.174.391	11.174.391	0	56.983.948
463	Трансфери до невладини организации	21.099.587	21.399.587	0	0	0	0	0	0	0	21.099.587
464	Разни трансфери	24.710.000	25.210.000	0	0	0	0	11.174.391	11.174.391	0	35.884.361
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	308.232.888	263.639.834	500.000	500.000	0	0	27.488.819	12.788.819	45.000.000	381.271.627
480	Купување на опрема и машини	8.130.000	5.330.000	500.000	500.000	0	0	4.815.000	4.815.000	0	14.545.000
481	Градежни објекти	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
482	Други градежни објекти	248.078.808	151.398.834	0	0	0	0	22.573.819	7.873.819	5.000.000	275.853.627
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Вложување и нефинансиски средства	19.499.000	19.493.000	0	0	0	0	0	0	0	19.493.000
486	Купување на возила	3.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	26.630.000	26.630.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	66.630.000

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	308.232.868		265.639.834		500.000		500.000		0		27.488.819		12.788.819		45.000.000		5.000.000		381.221.627		223.928.653	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		308.232.868		265.639.834		500.000		500.000		0		27.488.819		12.788.819		45.000.000		5.000.000		381.221.627		223.928.653	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	308.232.868		265.639.834		500.000		500.000		0		27.488.819		12.788.819		45.000.000		5.000.000		381.221.627		223.928.653	
480	Купување на опрема и машини	9.130.000		5.330.000		500.000		500.000		0		4.915.000		4.915.000		0		0		14.545.000		10.745.000	
481	Градежни објекти	1.400.000		1.400.000		0		0		0		0		0		0		0		1.400.000		1.400.000	
482	Други градежни објекти	248.079.808		151.388.834		0		0		0		22.573.819		7.873.819		5.000.000		5.000.000		275.653.627		184.280.653	
483	Купување на мебел	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
485	Вложување на нефинансиски средства	19.493.000		19.493.000		0		0		0		0		0		0		0		19.493.000		19.493.000	
486	Купување на возила	3.500.000		1.400.000		0		0		0		0		0		0		0		3.500.000		1.400.000	
489	Капитални субвенции за претпријатија и независни организации	26.630.000		26.630.000		0		0		0		0		0		40.000.000		40.000.000		66.630.000		66.630.000	

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	189.101.788	108.991.708	0	0	389.943.141	372.115.621	0	0	0	479.044.849
401	Оснoвни плати	73.672.386	73.472.386	0	0	289.389.888	271.182.908	0	0	0	343.062.384
402	Придонеси за социјално осигурување	26.582.144	26.582.144	0	0	100.553.143	100.552.713	0	0	0	127.514.857
404	Надоместоци	8.867.168	8.867.168	0	0	0	0	0	0	0	8.867.168
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000
412	Постојана резерва (непредефинирани расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	189.571.176	116.944.176	41.375.500	119.757.156	117.584.676	16.095.119	24.119.119	5.000.000	291.302.951	305.023.471
420	Патни и дневни расходи	800.000	1.550.000	533.000	0	0	77.065	77.065	0	0	1.410.065
421	Комунални услуги, граење, комуникација и транспорт	25.720.000	27.820.000	3.512.500	23.277.032	23.119.532	0	0	0	0	52.509.532
423	Материјали и ситен инвентар	15.548.424	16.196.424	14.877.000	5.447.582	5.414.227	1.376.825	1.376.825	0	0	37.247.831
424	Потрошки и тековно одржување	31.320.000	36.320.000	6.157.500	19.096.100	19.906.527	5.946.488	11.286.488	5.000.000	67.520.088	78.649.515
425	Договорни услуги	18.950.000	11.640.000	14.575.500	83.629.854	81.617.445	7.123.624	9.473.624	0	104.278.978	97.306.569
426	Други тековни расходи	8.488.752	12.172.752	820.000	980.388	882.288	1.575.117	1.575.117	0	11.645.257	15.250.157
427	Прирамени вработувања	8.745.000	11.245.000	1.100.000	7.346.200	6.645.657	0	350.000	0	0	17.191.200
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	45.809.587	46.609.587	0	0	0	11.174.361	11.174.361	0	0	56.983.948
463	Трансфери до невладини организации	21.099.587	21.399.587	0	0	0	0	0	0	0	21.399.587
464	Разни трансфери	24.710.000	25.210.000	0	0	0	11.174.361	11.174.361	0	0	35.584.361

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционален Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самодинам. ективности	Дотации	Донации	Кредити	
7011	ИЗВЕТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	168.442.279	0	0	0	0	168.442.279
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6.717.100	0	0	0	0	6.717.100
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	0	0	0	0	600.000
DAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	5.627.000	0	0	0	0	5.627.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	139.998.179	0	0	0	0	139.998.179
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	3.000.000	0	0	9.773.819	5.000.000	17.773.819
MB0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	3.000.000	0	0	9.773.819	5.000.000	17.773.819
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	11.900.000	0	9.286.000	0	0	21.186.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	11.900.000	0	9.286.000	0	0	21.186.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	4.000.000	0	0	2.600.000	0	6.600.000
GAA	ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНУК И ДРУГИ СТОКИ	0	0	0	0	0	0
GAB	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	0	0	0	0	0	0
GAV	НВО ЦЕНТАР	4.000.000	0	0	2.600.000	0	6.600.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕЧНИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	71.346.503	0	0	0	0	71.346.503
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	0	0	0	0	400.000
FAA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	43.133.113	0	0	0	0	43.133.113
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	8.260.582	0	0	0	0	8.260.582
FAE	ПРОБИВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
FAG	ИЗГРАДЕА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
FAI	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУФИЛАР	0	0	0	0	0	0
FAJ	УРБАН МОСТ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAL	ИЗГРАДЕА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	1.552.808	0	0	0	0	1.552.808
FAM	ИЗГРАДЕА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0
FAP	РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0
FAV	АГРОБЕРОЗ	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7045	ТРАНСПОРТ	54.455.641	0	0	0	0	54.455.641
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
JDA	ИЗГРАДЕА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	42.655.641	0	0	0	0	42.655.641

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
JEA	ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИ. ПЕЈД. ПАРКИРАЛИШТА	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	23.250.000	0	0	0	0	23.250.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J1A	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	0	0	0	0	0	0
J1B	КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАДСКО БАЛДОВЦИ	0	0	0	0	0	0
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	19.250.000	0	0	0	0	19.250.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J1A	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА КУЧИЊА И МАЧИЊА	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	300.000	0	0	0	0	300.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	22.387.442	0	0	0	0	22.387.442
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.020.890	0	0	0	0	6.020.890
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13.436.752	0	0	0	0	13.436.752
J1A	УРБАНА ОПРЕМА	1.630.000	0	0	0	0	1.630.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000
JGA	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000
7064	ОСВЕТУВАЊЕ НА УЛИЦИ	31.950.000	0	0	0	0	31.950.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ	19.700.000	0	0	0	0	19.700.000
JAA	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	8.550.000	0	0	0	0	8.550.000
JAB	УЛИЧНО ОСВЕТУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	13.430.000	0	0	0	0	13.430.000
J1A	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13.430.000	0	0	0	0	13.430.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	12.513.000	673.500	7.069.845	1.500.000	0	21.756.145

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	850.000	660.000	5.463.902	0	0	6.973.902
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	13.500	1.605.743	0	0	1.619.243
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	0	0	0	0	7.690.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	3.973.000	0	0	1.500.000	0	5.473.000
КАА	СПОМЕНИЦИ	0	0	0	0	0	0
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.850.440	30.208.000	285.834.912	300.000	0	328.213.352
M10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	9.050.440	12.208.000	244.164.109	300.000	0	265.722.549
NAА	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАЛЦАРОВ	0	0	0	0	0	0
NAВ	КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	18.000.000	41.690.803	0	0	59.690.803
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	10.994.000	187.489.740	6.557.468	0	208.661.208
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	10.994.000	187.489.740	6.557.468	0	208.661.208
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.080.000	0	0	24.351.012	5.000.000	33.431.012
VAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	0	22.351.012	500.000	27.351.012
VAB	ИЗГРАДБА-АДАПТАЦИЈА НА ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА	4.080.000	0	0	0	0	4.080.000
VAV	ПОВЕКЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
		481.395.305	41.875.500	489.700.297	48.082.299	10.000.000	1.071.053.401

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	169.442.279	0	0	9.773.819	5.000.000	184.216.098
7011	ИЗВЕШТИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ	166.442.279	0	0	0	0	166.442.279
7013	РАБОТИ НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	3.000.000	0	0	9.773.819	5.000.000	17.773.819
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	11.900.000	0	9.286.000	0	0	21.186.000
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	11.900.000	0	9.286.000	0	0	21.186.000
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	130.302.144	0	0	5.600.000	0	135.902.144
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	4.000.000	0	0	2.600.000	0	6.600.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕЛЧЕСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	71.346.503	0	0	0	0	71.346.503
7045	ТРАНСПОРТ	54.455.641	0	0	0	0	54.455.641
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	500.000	0	0	3.000.000	0	3.500.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	45.920.000	0	0	0	0	45.920.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	23.250.000	0	0	0	0	23.250.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	73.667.442	0	0	0	0	73.667.442
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	22.387.442	0	0	0	0	22.387.442
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	5.900.000	0	0	0	0	5.900.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	31.950.000	0	0	0	0	31.950.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	13.430.000	0	0	0	0	13.430.000
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	27.063.000	673.500	7.069.645	1.500.000	0	36.306.145
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	14.550.000	0	0	0	0	14.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	12.513.000	673.500	7.069.645	1.500.000	0	21.756.145
709	ОБРАЗОВАНИЕ	15.470.440	41.202.000	473.344.652	6.857.468	0	536.874.560
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.850.440	30.208.000	285.854.912	300.000	0	328.213.352
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	10.994.000	187.489.740	6.557.468	0	208.661.208
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	7.630.000	0	0	24.351.012	5.000.000	36.981.012
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000

481.395.305 41.875.500 483.700.297 48.082.299 10.000.000 1.071.053.401

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

		481.385.365	41.875.500	489.700.297	48.082.299	10.000.000	1.071.053.401
Фун. ста. Функција	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самостоятел. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.080.000	0	0	24.351.012	5.000.000	33.431.012

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6.717.100	6.717.100	0	0	0	0	0	0	0	0	6.717.100	6.717.100
ПРИХОДИ:													
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6.717.100	6.717.100	0	0	0	0	0	0	0	0	6.717.100	6.717.100
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.017.100	5.017.100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.017.100	5.017.100
401	Основен плати	504.932	504.932	0	0	0	0	0	0	0	0	504.932	504.932
404	Надоместоци	4.512.168	4.512.168	0	0	0	0	0	0	0	0	4.512.168	4.512.168
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постројна резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6.717.100	6.717.100	0	0	0	0	0	0	0	0	6.717.100	6.717.100
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.017.100	5.017.100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.017.100	5.017.100
401	Основен плати	504.932	504.932	0	0	0	0	0	0	0	0	504.932	504.932
404	Надоместоци	4.512.168	4.512.168	0	0	0	0	0	0	0	0	4.512.168	4.512.168
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постројна резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

576.615.279 481.395.305 41.875.500 41.875.500 488.790.297 488.790.297 54.762.298 48.022.289 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.653.401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
01	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
ПРИХОДИ:													
010	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
427	Привремени вработувања	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
010	МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
427	Привремени вработувања	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

576,015,279 481,385,395 41,875,500 41,875,500 488,700,267 488,700,267 54,762,289 48,082,289 50,000,000 10,000,000 1,272,353,375 1,071,053,401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догавали		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
DA	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	576,815.279	481.395.395	41.875.500	41.875.500	488.706.297	439.796.297	54.752.299	48.892.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.053.401
		14.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	5.827.000
ПРИХОДИ:													
DA4	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	14.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	5.827.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	5.827.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
482	Други градежни објекти	13.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	5.827.000
DA4	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	14.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	5.827.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	5.827.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
482	Други градежни објекти	13.000.000	5.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	5.827.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучок	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.598.179	139.988.179	0	0	0	0	0	0	129.598.179	139.988.179
ПРИХОДИ:											
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.598.179	139.988.179	0	0	0	0	0	0	129.598.179	139.988.179
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.988.179	90.798.179	0	0	0	0	0	0	90.988.179	90.798.179
401	Основни плати	63.669.610	63.469.610	0	0	0	0	0	0	63.669.610	63.469.610
402	Придоноси за социјално осигурување	22.973.569	22.973.569	0	0	0	0	0	0	22.973.569	22.973.569
404	Надоместоци	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0	4.355.000	4.355.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	36.700.000	47.300.000	0	0	0	0	0	0	36.700.000	47.300.000
420	Патни и дневни расходи	800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	800.000	1.500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.020.000	16.120.000	0	0	0	0	0	0	14.020.000	16.120.000
423	Материјали и општен инвентар	5.850.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	5.850.000	7.000.000
424	Поговори и текстово одржување	2.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	3.300.000
425	Договорни услуги	4.780.000	6.180.000	0	0	0	0	0	0	4.780.000	6.180.000
426	Други текстови расходи	3.950.000	6.150.000	0	0	0	0	0	0	3.950.000	6.150.000
427	Преварени возбуждања	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	7.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
464	Разни трансфери	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.598.179	139.988.179	0	0	0	0	0	0	129.598.179	139.988.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.988.179	90.798.179	0	0	0	0	0	0	90.988.179	90.798.179
401	Основни плати	63.669.610	63.469.610	0	0	0	0	0	0	63.669.610	63.469.610
402	Придоноси за социјално осигурување	22.973.569	22.973.569	0	0	0	0	0	0	22.973.569	22.973.569
404	Надоместоци	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0	0	0	4.355.000	4.355.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	36.700.000	47.300.000	0	0	0	0	0	0	36.700.000	47.300.000
420	Патни и дневни расходи	800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	800.000	1.500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.020.000	16.120.000	0	0	0	0	0	0	14.020.000	16.120.000
423	Материјали и општен инвентар	5.850.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	5.850.000	7.000.000
424	Поговори и текстово одржување	2.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	3.300.000
425	Договорни услуги	4.780.000	6.180.000	0	0	0	0	0	0	4.780.000	6.180.000
426	Други текстови расходи	3.950.000	6.150.000	0	0	0	0	0	0	3.950.000	6.150.000
427	Преварени возбуждања	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	7.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
464	Разни трансфери	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	481.385.365	41.875.500	41.875.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	4.500.000
БА КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА													
ПРИХОДИ:													
580	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.800.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	4.500.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	4.500.000
480	Купување на опрема и машини	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
481	Градежни објекти	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
485	Купување на возила	3.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.400.000
580	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.800.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	4.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	4.500.000
480	Купување на опрема и машини	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
481	Градежни објекти	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
485	Купување на возила	3.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.400.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000
ПРИХОДИ:													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000
425	Договорни услуги	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000
425	Договорни услуги	10.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
482	Други градежни објекти	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
FAJ	УРБАНИЗМ	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000
FAL	ИЗГРАДА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	7.552.808	1.552.808	0	0	0	0	0	0	7.552.808	1.552.808
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.552.808	1.552.808	0	0	0	0	0	0	7.552.808	1.552.808
482	Други градежни објекти	7.552.808	1.552.808	0	0	0	0	0	0	7.552.808	1.552.808
FAM	ИЗГРАДА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAR	РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСМЕТСКО ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAV	АГРОБЕРЗА	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000

576.815.279 481.365.305 41.875.500 41.875.500 488.700.287 488.700.287 54.762.269 48.882.269 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.053.401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690
ПРИХОДИ:													
FD	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690
482	Други градежни објекти	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690
FD	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690
482	Други градежни објекти	10.148.000	6.020.690	0	0	0	0	0	0	0	0	10.148.000	6.020.690

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експланација	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАБОЈ	13.436.752	13.436.752	0	0	0	0	0	0	0	0	13.436.752	13.436.752
ПРИХОДИ:													
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАБОЈ	13.436.752	13.436.752	0	0	0	0	0	0	0	0	13.436.752	13.436.752
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.206.752	2.206.752	0	0	0	0	0	0	0	0	2.206.752	2.206.752
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и општ инвентар	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
425	Договори услуги	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
426	Други таксови расходи	1.196.752	1.206.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.752	1.206.752
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.230.000	11.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.230.000	11.230.000
463	Трансфери до невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
464	Разни трансфери	5.430.000	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.430.000	5.430.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАБОЈ	13.436.752	13.436.752	0	0	0	0	0	0	0	0	13.436.752	13.436.752
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.206.752	2.206.752	0	0	0	0	0	0	0	0	2.206.752	2.206.752
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и општ инвентар	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
425	Договори услуги	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
426	Други таксови расходи	1.196.752	1.206.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.752	1.206.752
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.230.000	11.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.230.000	11.230.000
463	Трансфери до невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
464	Разни трансфери	5.430.000	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.430.000	5.430.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	481.365.365	41.875.500	41.875.500	489.700.267	489.700.267	54.762.299	48.062.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.871.053.401
Г2 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ											
		500.000	500.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000
ПРИХОДИ:											
Г20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	500.000	500.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
426	Други тековни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
Г20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ											
		500.000	500.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
426	Други тековни расходи	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дојатоци		Расходи од дојатоци		Расходи од дојатоци		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
GA	ИЗГРАДА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	13.600.000	6.600.000
ПРИХОДИ :															
GA4	ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНУК И ДРУГИ СТОКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GA8	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
GAU	НВО ЦЕНТАР	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	6.600.000	6.600.000
РАСХОДИ :															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	13.600.000	6.600.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	9.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	10.300.000	3.300.000
GA4 ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНУК И ДРУГИ СТОКИ															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GA8 НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
482	Други градежни објекти	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0
GAU	НВО ЦЕНТАР	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	6.600.000	6.600.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ															
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Законски расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:													
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
424	Потраги и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
424	Потраги и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
13	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	17.700.000	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700.000	19.700.000
ПРИХОДИ:													
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	17.700.000	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700.000	19.700.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.700.000	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700.000	19.700.000
421	Компјутерски услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	6.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	8.200.000
130	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	17.700.000	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700.000	19.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.700.000	19.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700.000	19.700.000
421	Компјутерски услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	6.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	8.200.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј4	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
ПРИХОДИ:											
Ј40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
РАСХОДИ:											
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
424	Потраги и тековно одржување	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
Ј40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000
424	Потраги и тековно одржување	7.870.000	7.870.000	0	0	0	0	0	0	7.870.000	7.870.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	576.015.279	481.385.305	41.875.500	41.875.500	489.700.297	489.700.297	54.782.299	48.082.299	50.800.000	10.800.000	1.212.353.375	1.071.053.401
ПРИХОДИ:													
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	4.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	6.800.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	6.800.000
423	Материјали и опен инвентар	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
424	Потрошки и тенковне одржување	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	4.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	6.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	6.800.000
423	Материјали и опен инвентар	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
424	Потрошки и тенковне одржување	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		376.015.279	481.395.305	41.875.500	41.875.500	489.700.297	489.700.297	54.762.299	48.092.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.053.491
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од доплати		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:													
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дојави		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	481.395.365	41.875.500	41.875.500	438.700.297	438.700.297	54.762.299	48.002.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.053.461
ЈА ИЗГРАБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		11.450.000	12.250.000	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.250.000
ПРИХОДИ:											
ЈАА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		7.750.000	8.550.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000	8.550.000
ЈАВ УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.450.000	12.250.000	0	0	0	0	0	0	11.450.000	12.250.000
482	Други градежни објекти	3.050.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.850.000
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0	8.400.000	8.400.000
ЈАА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		7.750.000	8.550.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000	8.550.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.750.000	8.550.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000	8.550.000
482	Други градежни објекти	3.050.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.850.000
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.700.000
ЈАВ УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догаши		Расходи од донации		Расходи од кредити		Закупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J0	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТОВИ И УЛИЦИ	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641
ПРИХОДИ:													
J0A	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТОВИ И УЛИЦИ	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641
482	Други градежни објекти	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641
J0A	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТОВИ И УЛИЦИ	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641
482	Други градежни објекти	47.366.000	42.855.641	0	0	0	0	0	0	0	0	47.366.000	42.855.641

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JE	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
ПРИХОДИ:													
JEА	ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИ ПЕЈД ПАРКИРАЊЕТА	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
480	Капитални субвенции за претпријатства и невладини организации	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
JEА	ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИ ПЕЈД ПАРКИРАЊЕТА	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000
480	Капитални субвенции за претпријатства и невладини организации	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000

576.015.279 481.395.305 41.875.500 41.875.500 489.700.297 489.700.297 54.762.299 48.882.299 50.800.000 10.800.000 1.212.353.375 1.871.953.401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	481.395.305	41.875.500	41.875.500	439.700.297	439.700.297	439.700.297	439.700.297	54.762.299	48.082.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.053.401
JG ИЗГРАБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ													
ПРИХОДИ:													
JGA	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	17.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	5.900.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	5.900.000
482	Други градежни објекти	17.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	5.900.000
JGA	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	17.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	5.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	5.900.000
482	Други градежни објекти	17.000.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	5.900.000

576.015.279 481.395.395 41.875.500 41.875.500 439.709.297 439.709.297 54.762.299 48.082.299 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.053.481

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј1	ИЗДАВА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	41.750.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	41.750.000	19.250.000
ПРИХОДИ:											
Ј1А	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0
Ј1В	КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАДСКО БАЛДОВЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ј1Г	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	31.250.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	31.250.000	19.250.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	41.750.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	41.750.000	19.250.000
482	Други граѓански објекти	41.750.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	41.750.000	19.250.000
Ј1А	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0
482	Други граѓански објекти	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0
Ј1В	КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАДСКО БАЛДОВЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други граѓански објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ј1Г	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	31.250.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	31.250.000	19.250.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	31.250.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	31.250.000	19.250.000
482	Други граѓански објекти	31.250.000	19.250.000	0	0	0	0	0	0	31.250.000	19.250.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

575,015.279 481,365.365 41,875.500 41,875.500 489,700.297 489,700.297 54,762.298 48,682.299 50,000.000 10,000.000 1,212,353.375 1,071,653.401

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
14	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000

ПРИХОДИ:

14А	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000
-----	-------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ:

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000

14А	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000
-----	-------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	------------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	13,430,000	13,430,000	0	0	0	0	0	0	53,430,000	13,430,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.015.279	481.285.365	41.875.500	41.875.500	488.780.297	488.780.297	489.790.287	54.762.299	48.802.299	50.000.000	10.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.053.401
ЈМ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
ПРИХОДИ:													
ЈМА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОСРЧАНИ													
РАСХОДИ:													
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ЈМА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОСРЧАНИ													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
576.915.279	481.395.305	41.875.500	41.875.500	488.790.297	488.790.297	488.790.297	488.790.297	48.082.299	48.082.299	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.053.401
ИН УРБАНА ОТРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
ПРИХОДИ:													
ИНА УРБАНА ОТРЕМА													
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.430.000	1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	1.630.000
480	Купување на опрема и машини	4.430.000	1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	1.630.000
ИНА УРБАНА ОТРЕМА													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.430.000	1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	1.630.000
480	Купување на опрема и машини	4.430.000	1.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.000	1.630.000

ИНА УРБАНА ОТРЕМА

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Купување на опрема и машини

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
575.015.279	481.385.385	41.875.500	41.875.500	488.700.297	488.700.297	54.762.269	48.882.269	50.800.000	10.800.000	1.212.353.375	1.071.953.401		
K2. МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		0	0	13.500	13.500	1.585.743	1.585.743	0	0	0	0	1.619.243	1.598.243
ПРИХОДИ:													
K20. МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
РАСХОДИ:													
42. СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
426. Други тековни расходи		0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
K20. МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
40. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	1.192.050	1.192.050	0	0	0	0	1.192.050	1.192.050
401. Основни плати		0	0	0	0	970.416	970.416	0	0	0	0	970.416	970.416
402. Приспевоци за социјално осигурување		0	0	0	0	321.634	321.634	0	0	0	0	321.634	321.634
42. СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	13.500	13.500	413.693	413.693	0	0	0	0	427.193	427.193
421. Комерцијални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
423. Материјали и општи инвентар		0	0	5.000	5.000	106.000	106.000	0	0	0	0	111.000	111.000
424. Гоправки и тековно одржување		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425. Делевирани услуги		0	0	3.500	3.500	100.000	120.000	0	0	0	0	103.500	123.500
426. Други тековни расходи		0	0	5.000	5.000	196.693	146.693	0	0	0	0	201.693	151.693

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Статка	О П И С	Буџетни приходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени приходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
												Буџет	Ребаланс
K1	БЕЛМОТЕХАРСТВО	850.000	850.000	680.000	680.000	5.463.902	5.463.902	0	0	0	0	6.973.902	6.973.902
ПРИХОДИ:													
K10	БЕЛМОТЕХАРСТВО	850.000	850.000	680.000	680.000	5.463.902	5.463.902	0	0	0	0	6.973.902	6.973.902
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМОСТОЦИ	0	0	0	0	4.300.894	4.300.894	0	0	0	0	4.300.894	4.300.894
401	Осочени плати	0	0	0	0	3.136.625	3.136.625	0	0	0	0	3.136.625	3.136.625
402	Гривенски за социјално осигурување	0	0	0	0	1.161.268	1.161.268	0	0	0	0	1.161.268	1.161.268
42	СТОКИ И УСЛУГИ	850.000	850.000	680.000	680.000	1.163.008	1.163.008	0	0	0	0	2.673.008	2.673.008
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	39.000	39.000	437.379	437.379	0	0	0	0	476.379	476.379
423	Материјали и опен инвентар	0	0	215.000	215.000	488.582	488.582	0	0	0	0	693.582	693.582
424	Поправки и теквено одржување	0	0	256.000	256.000	124.476	124.476	0	0	0	0	380.476	380.476
425	Договорени услуги	0	0	50.000	50.000	105.476	105.476	0	0	0	0	155.476	155.476
426	Други теквени расходи	25.000	25.000	50.000	50.000	27.095	27.095	0	0	0	0	102.095	102.095
427	Привремено вработување	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	825.000
K10	БЕЛМОТЕХАРСТВО	850.000	850.000	680.000	680.000	5.463.902	5.463.902	0	0	0	0	6.973.902	6.973.902
40	ПЛАТИ И НАДОМОСТОЦИ	0	0	0	0	4.300.894	4.300.894	0	0	0	0	4.300.894	4.300.894
401	Осочени плати	0	0	0	0	3.136.625	3.136.625	0	0	0	0	3.136.625	3.136.625
402	Гривенски за социјално осигурување	0	0	0	0	1.161.268	1.161.268	0	0	0	0	1.161.268	1.161.268
42	СТОКИ И УСЛУГИ	850.000	850.000	680.000	680.000	1.163.008	1.163.008	0	0	0	0	2.673.008	2.673.008
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	39.000	39.000	437.379	437.379	0	0	0	0	476.379	476.379
423	Материјали и опен инвентар	0	0	215.000	215.000	488.582	488.582	0	0	0	0	693.582	693.582
424	Поправки и теквено одржување	0	0	256.000	256.000	124.476	124.476	0	0	0	0	380.476	380.476
425	Договорени услуги	0	0	50.000	50.000	105.476	105.476	0	0	0	0	155.476	155.476
426	Други теквени расходи	25.000	25.000	50.000	50.000	27.095	27.095	0	0	0	0	102.095	102.095
427	Привремено вработување	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	825.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

576.015.279 481.395.365 41.875.560 41.875.500 483.706.297 483.706.297 54.762.299 48.062.299 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.063.401

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
ПРИХОДИ:												
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
РАСХОДИ:												
42	СТОКИ И УСЛУГИ		330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги		330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
463	Трансфери до невладини организации		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери		7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	7.060.000	7.060.000
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	7.690.000	0	0	0	0	0	0	7.690.000	7.690.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги		330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
463	Трансфери до невладини организации		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери		7.060.000	7.060.000	0	0	0	0	0	0	7.060.000	7.060.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетирасходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Закупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		2.500.000	3.973.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
84	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
ПРИХОДИ:													
840	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.500.000	3.973.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.760.000	3.233.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
425	Договорни услуги	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
426	Други тековни расходи	1.750.000	3.223.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0
464	Разни трансфери	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0
840	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.500.000	3.973.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.760.000	3.233.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
425	Договорни услуги	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
426	Други тековни расходи	1.750.000	3.223.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0
464	Разни трансфери	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0
576.015.279		481.395.305	41.875.500	41.875.500	489.700.297	489.700.297	489.700.297	489.700.297	489.700.297	50.000.000	10.000.000	1.212.353.375	1.071.853.401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостојноста активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
576.615.279	481.965.395	41.875.500	41.875.500	489.700.297	489.700.297	489.700.297	489.700.297	54.762.299	48.692.299	50.000.000	93.900.000	1.212.353.375	1.071.653.491
Н1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
ПРИХОДИ:													
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
РАСХОДИ:													
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	261.252.346	262.724.826
0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	146.914.059	147.973.969
0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	54.338.287	54.750.857
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	42.911.763	41.436.283	300.000	300.000	0	0	64.470.203	62.967.723	64.470.203	62.967.723
0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
0	0	191.000	191.000	12.087.200	12.316.600	0	0	0	0	12.278.200	12.507.600	12.507.600	12.507.600
7.272.440	6.772.440	4.035.000	4.035.000	2.633.000	2.596.645	30.000	30.000	0	0	13.970.440	13.437.086	13.970.440	13.437.086
0	0	220.000	220.000	8.966.624	8.596.051	0	0	0	0	8.186.624	8.816.051	8.186.624	8.816.051
0	0	7.412.000	7.412.000	17.588.139	16.523.664	270.000	270.000	0	0	25.270.139	24.205.664	25.270.139	24.205.664
778.000	778.000	95.000	95.000	469.600	454.600	0	0	0	0	1.342.600	1.307.600	1.342.600	1.307.600
1.000.000	1.500.000	0	0	1.167.200	948.723	0	0	0	0	2.167.200	2.148.723	2.167.200	2.148.723
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	261.252.346	262.724.826
0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	146.914.059	147.973.969
0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	54.338.287	54.750.857
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	42.911.763	41.436.283	300.000	300.000	0	0	64.470.203	62.967.723	64.470.203	62.967.723
0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
0	0	191.000	191.000	12.087.200	12.316.600	0	0	0	0	12.278.200	12.507.600	12.507.600	12.507.600
7.272.440	6.772.440	4.035.000	4.035.000	2.633.000	2.596.645	30.000	30.000	0	0	13.970.440	13.437.086	13.970.440	13.437.086
0	0	220.000	220.000	8.966.624	8.596.051	0	0	0	0	8.186.624	8.816.051	8.186.624	8.816.051
0	0	7.412.000	7.412.000	17.588.139	16.523.664	270.000	270.000	0	0	25.270.139	24.205.664	25.270.139	24.205.664
778.000	778.000	95.000	95.000	469.600	454.600	0	0	0	0	1.342.600	1.307.600	1.342.600	1.307.600
1.000.000	1.500.000	0	0	1.167.200	948.723	0	0	0	0	2.167.200	2.148.723	2.167.200	2.148.723
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	261.252.346	262.724.826
0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	146.914.059	147.973.969
0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	54.338.287	54.750.857
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	42.911.763	41.436.283	300.000	300.000	0	0	64.470.203	62.967.723	64.470.203	62.967.723
0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
0	0	191.000	191.000	12.087.200	12.316.600	0	0	0	0	12.278.200	12.507.600	12.507.600	12.507.600
7.272.440	6.772.440	4.035.000	4.035.000	2.633.000	2.596.645	30.000	30.000	0	0	13.970.440	13.437.086	13.970.440	13.437.086
0	0	220.000	220.000	8.966.624	8.596.051	0	0	0	0	8.186.624	8.816.051	8.186.624	8.816.051
0	0	7.412.000	7.412.000	17.588.139	16.523.664	270.000	270.000	0	0	25.270.139	24.205.664	25.270.139	24.205.664
778.000	778.000	95.000	95.000	469.600	454.600	0	0	0	0	1.342.600	1.307.600	1.342.600	1.307.600
1.000.000	1.500.000	0	0	1.167.200	948.723	0	0	0	0	2.167.200	2.148.723	2.167.200	2.148.723
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	261.252.346	262.724.826
0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	146.914.059	147.973.969
0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	54.338.287	54.750.857
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	42.911.763	41.436.283	300.000	300.000	0	0	64.470.203	62.967.723	64.470.203	62.967.723
0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
0	0	191.000	191.000	12.087.200	12.316.600	0	0	0	0	12.278.200	12.507.600	12.507.600	12.507.600
7.272.440	6.772.440	4.035.000	4.035.000	2.633.000	2.596.645	30.000	30.000	0	0	13.970.440	13.437.086	13.970.440	13.437.086
0	0	220.000	220.000	8.966.624	8.596.051	0	0	0	0	8.186.624	8.816.051	8.186.624	8.816.051
0	0	7.412.000	7.412.000	17.588.139	16.523.664	270.000	270.000	0	0	25.270.139	24.205.664	25.270.139	24.205.664
778.000	778.000	95.000	95.000	469.600	454.600	0	0	0	0	1.342.600	1.307.600	1.342.600	1.307.600
1.000.000	1.500.000	0	0	1.167.200	948.723	0	0	0	0	2.167.200	2.148.723	2.167.200	2.148.723
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	261.252.346	262.724.826
0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	146.914.059	147.973.969
0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	54.338.287	54.750.857
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	42.911.763	41.436.283	300.000	300.000	0	0	64.470.203	62.967.723	64.470.203	62.967.723
0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
0	0	191.000	191.000	12.087.200	12.316.600	0	0	0	0	12.278.200	12.507.600	12.507.600	12.507.600
7.272.440	6.772.440	4.035.000	4.035.000	2.633.000	2.596.645	30.000	30.000	0	0	13.970.440	13.437.086	13.970.440	13.437.086
0	0	220.000	220.000	8.966.624	8.596.051	0	0	0	0	8.186.624	8.816.051	8.186.624	8.816.051
0	0	7.412.000	7.412.000	17.588.139	16.523.664	270.000	270.000	0	0	25.270.139	24.205.664	25.270.139	24.205.664
778.000	778.000	95.000	95.000	469.600	454.600	0	0	0	0	1.342.600	1.307.600	1.342.600	1.307.600
1.000.000	1.500.000	0	0	1.167.200	948.723	0	0	0	0	2.167.200	2.148.723	2.167.200	2.148.723
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	244.164.109	244.164.109	300.000	300.000	0	0	265.722.548	265.722.548	265.722.548	265.722.548
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	0	0	0	0	261.252.346	262.724.826	261.252.346	262.724.826
0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	0	0	0	0	146.914.059	147.973.969	146.914.059	147.973.969
0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	0	0	0	0	54.338.287	54.750.857	54.338.287	54.750.857
9.050.440	9.050.440	12.208.000	12.208.000	42.911.763	41.436.283	300.000	300.000	0	0	64.470.203	62.967.723	64.470.203	62.967.723
0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
0	0	191.000	191.000	12.087.200	12.316.600	0	0	0	0	12.278.200	12.507.600	12.507.600	12.507.600
7.272.440	6.772.440	4.035.000	4.035.000	2.633.000	2.596.645	30.000	30.000	0	0	13.970.440	13.437.086	13.970.440	13.437.086
0	0	220.000	220.000	8.966.624	8.596.051	0	0	0	0	8.186.624	8.816.051	8.186.624	8.816.051
0	0	7.412.000	7.412.000	17.588.139	16.523.664	270.000	270.000	0	0	25.270.139	24.205.664	25.270.139	24.205.664
778.000	778.000	95.000	95.000	469.600	454.600	0	0	0	0	1.342.600	1.307.600	1.342.600	1.307.600
1.000.000	1.500.000	0	0	1.167.200	948.723	0	0	0	0	2.167.200	2.148.723	2.16	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дојави		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	3.620.000	10.994.000	10.994.000	187.488.740	187.488.740	0	0	208.661.208	208.661.208
ПРИХОДИ:											
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	3.620.000	10.994.000	10.994.000	187.488.740	187.488.740	0	0	208.661.208	208.661.208
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	115.281.000	117.881.000	0	0	115.281.000	117.881.000
401	Основни плати	0	0	0	0	84.155.276	85.488.276	0	0	84.155.276	85.488.276
402	Помоци за социјално осигурување	0	0	0	0	31.125.724	31.612.724	0	0	31.125.724	31.612.724
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.540.000	3.540.000	10.594.000	10.594.000	72.268.740	70.408.740	3.692.060	3.692.060	90.034.800	88.234.800
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	0	0	208.000	208.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	982.500	982.500	9.125.000	8.238.100	0	0	10.107.500	9.220.600
423	Материјали и опен инвентар	50.000	50.000	2.122.000	2.122.000	2.240.000	2.240.000	1.196.000	1.196.000	5.608.000	5.608.000
434	Поправки и тековно одржување	1.500.000	1.500.000	1.631.500	1.631.500	9.005.000	9.656.000	0	0	12.136.500	12.786.500
435	Договорни услуги	380.000	380.000	5.310.000	5.310.000	45.392.740	44.324.806	2.148.060	2.148.060	53.228.800	52.180.866
436	Други тековни расходи	280.000	290.000	240.000	240.000	287.000	253.900	350.000	350.000	1.147.000	1.133.900
427	Превземени вработувања	1.320.000	1.320.000	100.000	100.000	6.179.000	5.696.934	0	0	1.147.000	1.133.900
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	2.865.408	2.865.408	2.865.408	2.865.408
464	Различни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	2.865.408	2.865.408	2.865.408	2.865.408
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.620.000	3.620.000	10.994.000	10.994.000	187.488.740	187.488.740	6.557.468	6.557.468	208.661.208	208.661.208
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	115.281.000	117.881.000	0	0	115.281.000	117.881.000
401	Основни плати	0	0	0	0	84.155.276	85.488.276	0	0	84.155.276	85.488.276
402	Помоци за социјално осигурување	0	0	0	0	31.125.724	31.612.724	0	0	31.125.724	31.612.724
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.540.000	3.540.000	10.594.000	10.594.000	72.268.740	70.408.740	3.692.060	3.692.060	90.034.800	88.234.800
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	0	0	208.000	208.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	982.500	982.500	9.125.000	8.238.100	0	0	10.107.500	9.220.600
423	Материјали и опен инвентар	50.000	50.000	2.122.000	2.122.000	2.240.000	2.240.000	1.196.000	1.196.000	5.608.000	5.608.000
424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	1.500.000	1.631.500	1.631.500	9.005.000	9.656.000	0	0	12.136.500	12.786.500
435	Договорни услуги	380.000	380.000	5.310.000	5.310.000	45.392.740	44.324.806	2.148.060	2.148.060	53.228.800	52.180.866
436	Други тековни расходи	290.000	290.000	240.000	240.000	287.000	253.900	350.000	350.000	1.147.000	1.133.900
427	Превземени вработувања	1.320.000	1.320.000	100.000	100.000	6.179.000	5.696.934	0	0	1.147.000	1.133.900
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	2.865.408	2.865.408	2.865.408	2.865.408
464	Различни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	2.865.408	2.865.408	2.865.408	2.865.408

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
480	Купување на опрема и машини	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		576.815.279	481.385.395	41.875.500	41.875.500	439.700.297	439.700.297	54.762.299	48.082.299	50.000.000	10.300.000	1.212.553.375	1.071.653.401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирани активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
НА ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
		2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
ПРИХОДИ:													
NA4	ОПШТИНА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАЛЦАРОВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA48	КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
482	Други градежни објекти	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
NA4 ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ)		2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
482	Други градежни објекти	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

576.015.279 481.365.395 41.875.500 41.875.500 488.700.297 488.700.297 54.762.299 48.002.299 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.653.461

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000

ПРИХОДИ:

R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000
-----	--------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000
424	Потражки и тековно одржување	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
425	Долгорочни услуги	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000

R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000
424	Потражки и тековно одржување	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
425	Долгорочни услуги	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	3.000.000	Ребаланс	0	Ребаланс	0	Ребаланс	0	Ребаланс	3.000.000
RA	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)										
ПРИХОДИ:											
RAA	СТАЦИОНАР ЗА КУЧИЊА И МАЧУЊА		2.700.000		0		0		0		2.700.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕМИСИОНИ ФАКТОРИ		300.000		0		0		0		300.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.000.000		0		0		0		3.000.000
482	Други градежни објекти		3.000.000		0		0		0		3.000.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА КУЧИЊА И МАЧУЊА		2.700.000		0		0		0		2.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.700.000		0		0		0		2.700.000
482	Други градежни објекти		2.700.000		0		0		0		2.700.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕМИСИОНИ ФАКТОРИ		300.000		0		0		0		300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		300.000		0		0		0		300.000
482	Други градежни објекти		300.000		0		0		0		300.000

576.015.279 481.385.305 41.875.500 41.875.500 489.760.297 489.760.297 54.762.299 48.082.299 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.653.401

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
ПРИХОДИ:													
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
463	Трансфери до невладини организации	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
464	Разни трансфери	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	3.550.000
463	Трансфери до невладини организации	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
464	Разни трансфери	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000

576.015.279 481.365.395 41.875.500 41.875.500 489.700.297 489.700.297 54.762.299 48.022.299 50.000.000 40.000.000 1.212.353.375 1.071.663.491

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
MA СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	26.031.012	24.351.012	5.000.000	5.000.000	35.111.012	33.431.012
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ												
ПРИХОДИ:												
MAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	0	0	0	0	17.031.012	22.351.012	5.000.000	5.000.000	22.031.012	27.351.012
MAВ ИЗГРАБА-КАПИТАЛНА НА ТРИ ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
MAV ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.000.000	0	0	9.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:												
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	8.757.059	14.077.059	5.000.000	5.000.000	13.757.059	19.077.059
420 Патни и директни расходи	0	0	0	0	0	0	77.065	77.065	0	0	77.065	77.065
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	150.825	150.825	0	0	150.825	150.825
424 Поправки и текучо одржување	0	0	0	0	0	0	5.946.488	11.268.488	5.000.000	5.000.000	10.946.488	16.268.488
425 Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	1.807.564	1.807.564	0	0	1.807.564	1.807.564
426 Други текучи расходи	0	0	0	0	0	0	975.117	975.117	0	0	975.117	975.117
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	7.658.953	7.658.953	0	0	7.658.953	7.658.953
464 Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	7.658.953	7.658.953	0	0	7.658.953	7.658.953
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	9.615.000	2.615.000	0	0	13.695.000	6.695.000
480 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000
482 Други капитални проекти	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	9.000.000	2.000.000	0	0	13.080.000	6.080.000
MAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	0	0	0	0	0	0	17.031.012	22.351.012	5.000.000	5.000.000	22.031.012	27.351.012
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	8.757.059	14.077.059	5.000.000	5.000.000	13.757.059	19.077.059
420 Патни и директни расходи	0	0	0	0	0	0	77.065	77.065	0	0	77.065	77.065
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	150.825	150.825	0	0	150.825	150.825
424 Поправки и текучо одржување	0	0	0	0	0	0	5.946.488	11.268.488	5.000.000	5.000.000	10.946.488	16.268.488
425 Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	1.807.564	1.807.564	0	0	1.807.564	1.807.564
426 Други текучи расходи	0	0	0	0	0	0	975.117	975.117	0	0	975.117	975.117
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	7.658.953	7.658.953	0	0	7.658.953	7.658.953
464 Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	7.658.953	7.658.953	0	0	7.658.953	7.658.953
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000
480 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000
482 Други капитални проекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРИ ДЕТОСКИ ГРАДИНИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
482 Други капитални проекти	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	4.080.000
MAV ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.000.000	0	0	9.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самифинансирани активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	9000000	2000000	0	0	9.000.000	2.000.000
482	Други капитални објекти	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.000.000	0	0	9.000.000	2.000.000

576.015.279 481.385.305 41.875.500 41.875.500 488.700.297 488.700.297 54.762.266 43.062.269 50.000.000 10.000.000 1.212.353.375 1.071.653.401

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08- 9120/1
09.11.2018 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

.....

О д л у к а
за усвојување на Акциски план за
стратегија за социјална заштита на
граѓаните на општина Струмица за
периодот 2019 – 2020 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за усвојување на Акциски план за стратегија за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2019 – 2020 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Акциски план за стратегија за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2019 – 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9121/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

310.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

Член 1

Се усвојува Акцискиот план за стратегија за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2019 – 2020 година

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Акцискиот план за стратегија за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2019 – 2020 година, бр. 09-8882/1 од 01.11.2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9121/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Јане Сандански“

Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9122/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

311.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а **за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица**

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица и тоа:

- една паралелка во прва година, гимназиско образование на македонски јазик (јазично – уметничко подрачје, комбинација А и Б) со 16 ученици;
- една паралелка во прва година, гимназиско образование на македонски јазик (јазично – уметничко подрачје, комбинација А) со 22 ученици; и
- една паралелка во прва година, гимназиско образование на македонски јазик (општествено – хуманистичко подрачје, комбинација А и Б) со 24 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-9122/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9123/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

312.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а **за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица**

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Средното општинско училиште со ученички дом „Димитар Влахов“ Струмица и тоа:

- една паралелка во прва година за образовниот профил техничар за фармерско производство од земјоделско ветеринарна струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 21 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил лозарно-винарски техничар од земјоделско ветеринарна струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 7 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил техничар за хортикултура од земјоделско ветеринарна струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 13 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил техничар за агроменаџмент од земјоделско ветеринарна струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 21 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил пекар од хемиско-технолошка струка, тригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 4 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил прехранбен техничар од хемиско-технолошка струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 24 ученици;

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-9123/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9124/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

313.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

Одлука

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица и тоа:

- една паралелка во прва година за образовниот профил конфекциски компјутерски оператор од текстилно-кожарска струка, четиригодишно стручно образование на македонски наставен јазик со 17 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил инсталатер за

- цевкини водоводи/инсталатер за греење и климатизација од машинска струка, тригодишно стручно образование за занимање на македонски наставен јазик со 15 ученици;
- една паралелка во прва година за образовниот профил електромеханичар за компјутерска техника и технологија од електротехничка струка, тригодишно стручно образование за занимање на македонски наставен јазик со 20 ученици;
 - една паралелка во прва година за образовниот профил електромеханичар од електротехничка струка, тригодишно стручно образование за занимање на македонски наставен јазик со 18 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-9124/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9125/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

314.

Врз основа на член 41 став 5 и 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а

за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково и тоа:

- две паралелки во I одделение со 21 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9125/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9126/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

315.

Врз основа на член 41 став 5 и 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а **за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса**

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса и тоа:

- една паралелка во I одделение со 5 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9126/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9127/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

316.

Врз основа на член 41 став 5 и 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а **за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино**

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино и тоа:

- во ООУ „Маршал Тито“ Муртино, една паралелка во I одделение со 9 ученици (македонски наставен јазик);

- во ПУ с. Банско, една паралелка во I одделение со 21 ученици (македонски наставен јазик);

- во ПУ с. Банско, една паралелка во I одделение со 18 ученици (турски наставен јазик).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9127/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9128/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

317.

Врз основа на член 41 став 5 и 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

Одлука
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш и тоа:

- во ООУ „Даме Груев“ Куклиш, една паралелка во I одделение со 18 ученици (македонски наставен јазик);
- во ПУ с. Костурино, една паралелка во I одделение со 10 ученици (македонски наставен јазик);
- во ПУ с. Раборци, една паралелка во I, III, IV и V одделение со 7 ученици (македонски наставен јазик); и
- во ПУ с. Свидовица, една паралелка во I, III и V одделение со 9 ученици (македонски наставен јазик).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9128/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Свети Кирил и

Методиј“ Дабиле, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9129/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

318.

Врз основа на член 41 став 5 и 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

О д л у к а
за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година во Општинското основно училиште „Свети Кирил и Методиј“ Дабиле и тоа:

- една паралелка во I одделение со 18 ученици.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9129/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект за замена и инсталација на куќни хоризонтални/ вертикални и ултразвучни водомери со надградба на опрема за далечинско мобилно одчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско одчитување во Општина Струмица“

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект за замена и инсталација на куќни хоризонтални/ вертикални и ултразвучни водомери со надградба на опрема за далечинско мобилно одчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско одчитување во Општина Струмица“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9130/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

319.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект за замена и инсталација на куќни хоризонтални/ вертикални и ултразвучни водомери со надградба на опрема за далечинско мобилно одчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско одчитување во Општина Струмица“

Член 1

Се утврдува приоритет на Проект за “Основен проект за замена и инсталација на куќни хоризонтални/ вертикални и ултразвучни водомери со надградба на опрема за далечинско мобилно одчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско

одчитување во Општина Струмица“, Општина Струмица.

Член 2

Со утврдениот приоритет на Проект за “Основен проект за замена и инсталација на куќни хоризонтални/вертикални и ултразвучни водомери со надградба на опрема за далечинско мобилно одчитување и интеграција на водомерите во систем за далечинско одчитување во Општина Струмица“ ќе се аплицира на Јавниот повик на Министерство за финансии, во проектот за подобрување на општинските услуги МСИП 2- 01/2016, преку заем од Светска Банка.

Член 3

Носител на проектот е Општина Струмица, во соработка со ЈПКД Комуналец Струмица. Вредноста на проектот ќе биде дефинирана по комплетирањето на техничката документација.

Член 4

Со оваа Одлука се задолжува администрацијата на Општина Струмица да ја подготви потребната документација за аплицирање според барањата на Јавниот повик и се изразува намера за задолжување по кредитна линија на Светска Банка за МСИП2 проектот за подобрување на општинските услуги, компонента А- Општински инвестиции, за реализација на горенаведениот проект.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-9130/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект проширување на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Струмица “

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект проширување на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Струмица “, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9131/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

320.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

Одлука

за утврдување на приоритет на Проект за “Основен проект проширување на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Струмица “

Член 1

Се утврдува приоритет на Проект за “Основен проект проширување на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Струмица“, Општина Струмица.

Член 2

Со утврдениот приоритет на Проект за “Основен проект проширување на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа во Струмица “ ќе се аплицира на Јавниот повик на Министерство за финансии, во проектот за подобрување на општинските услуги МСИП 2- 01/2016, преку заем од Светска Банка.

Член 3

Носител на проектот е Општина Струмица, во соработка со Јавно претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА – ГАС“ Струмица. Вредноста на проектот ќе биде дефинирана по комплетирањето на техничката документација.

Член 4

Со оваа Одлука се задолжува администрацијата на Општина Струмица да ја подготви потребната документација за аплицирање според барањата на Јавниот повик и се изразува намера за задолжување по кредитна линија на Светска Банка за МСИП2 проектот за подобрување на општинските услуги, компонента А- Општински инвестиции, за реализација на горенаведениот проект.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-9131/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9132/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

321.

Врз основа на член 12 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

**Програма
за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2018 година**

I. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17 и 8/18) се вршат измени и тоа:

1. Глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти:

Во точка 2: Програма ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци), во табелата се вршат следните измени:

ред. бр.	Назив на активноста	Програма ФА	Измени на Програмата ФА
1	Изработка на проектна документација – Урбан мост	2.000.000,00	1.000.000,00
2	индустриски зони.-пробивање на патишта	12.000.000,00	6.000.000,00
3	Улица АГРОБЕРЗА	6.000.000,00	4.000.000,00
4	Улици во касарна и други урбанизирани станбени блокови во град Струмица	7.552.808,00	1.552.808,00
5	пробивање на патишта во Софилар	3.500.000,00	0,00
6	Отварање на улици во детални планови со Г намена-Зона Север	10.000.000,00	5.000.000,00
7	повеќегодишни инвестиции за тротоари	260.510,00	260.510,00
8	Експропријација	19.493.000,00	19.493.000,00
9	проекти и равизии за патишта	500.000,00	500.000,00
10	Реконструкција на шеталиште од ТТК Банка до Тутунска Банка	1.055.170,00	255.170,00
11	повеќе годишни инвестиции за бетонирање	944.830,00	944.830,00
12	Втор слој на ул”Жртви на фашизмот” од ул. “В. Сурчев” до ул. “Браќа Миладинови”-1 МЗ	2.103.233,00	2.103.233,00
13	Бехатон плочки на ул. “Иљо шопов бр.9-1 МЗ	182.266,00	182.266,00
14	Втор слој асфалт на ул.” Ката Поцкова” на цела улица-2 МЗ	3.666.779,00	3.666.779,00
15	Бетонирање на џеб на Бул.”Машал Тито” бр. 127-спроти памучната-2 МЗ	217.746,00	217.746,00
16	Втор слој асфалт на ул. “Генерал Боро Поцков” (потегот од ул. “К.Поцкова” до крај)-2 МЗ	3.863.214,00	3.863.214,00
17	Бетонирање на џеб на Бул.”Младинска” бр. 189-2МЗ	109.149,00	109.149,00
18	Втор слој на асфалт на ул. “Ѓорги Василев” (потегот од ул.” К. Абрашев “до ул. “Ристо Курчиев”)-2 МЗ	3.000.000,00	3.000.000,00
19	Втор слој асфалт на ул. “Младинска “ (потег од ул. “Ѓорги Василев” до ул.”Ристоман Попчевски”)-2 МЗ	2.710.000,00	2.710.000,00
20	Втор слој на асфалт на ул. “Атанас Караман”(потег од ул.”Кр. Република” до крај)-2 МЗ	3.061.307,00	0,00
21	Втор слој асфалт на ул.”11-ти Септември”-8 МЗ-(потег од ул.,,Елка Јанкова” до ул.,,Ристоман Попчевски”	1.770.000,00	1.770.000,00
22	Бетонирање на сокак на ул.”Ѓуро Ѓаковиќ” до ул.”Светозар Марковиќ”-8 МЗ	476.914,00	0,00
23	Втор слој асвалт на ул.”Димитар Влахов”(потег од ул.”Кр.Република” до ул.”5-ти Ноември”-8 МЗ	977.271,00	977.271,00
24	Тротоар на ул.”Кл.Охридски” од “Здружение на возачи” до ул. “Братство и единство”-1 МЗ	1.120.174,00	0,00
25	Бетонирање на сокак меѓу ул.”Димитар Влахов” и ул.,,5-ти Ноември”-8 МЗ	257.262,00	257.262,00

26	Тротоар на ул."Јанко Цветинов" од Бул."Ленинова до к.бр. 37("Авто мото")-1 МЗ	90.272,00	90.272,00
27	Тротоар на ул. "Боро Поцков 3" од бр. 28 до бр. 30 (Кај Кирил Манолев)-2 М	65.679,00	65.679,00
28	Тротоар на ул."Елка Јанкова" од бр.14 до крај на улица (позади ФОН)-2 МЗ	122.413,00	122.413,00
29	Тротоар на ул."Ценка Павлова" од училиштето "Никола Вапцаров" кон ул. "Ката Поцкова"-2 МЗ	128.644,00	128.644,00
30	Тротоар на дел од ул."12Јули" бр. 3 од кошето на ул."Димитар Цветинов"-2 МЗ-	57.985,00	57.985,00
31	Реконструкција на тротоари на ул."Ѓорги Трајков" од стара полиција до пекара Бејкер-2 МЗ	110.000,00	110.000,00
32	Реконструкција на тротоар на ул."Младинска" од кружен тек до ул."Александар Македонски"-2 МЗ	595.664,00	595.664,00
33	Втор слој асфалт на ул."Крсте Мисирков"-4 МЗ	2.132.318,00	0,00
34	Тротоар на ул. "Ѓуро Салај" (од ул. "11-ти Октомври" до ул. "Моша Пијаде")-десна страна--5 МЗ	1.527.156,00	0,00
35	Тампонирање на ул."Ѓуро Салај" - Софилар-5 МЗ	334.648,00	334.648,00
36	Санација на лева страна на ул.Страшо Пинџур,- 7 МЗ	238.055,00	0,00
37	Тротоар на ул."Вардарска" и двата џеба-8 МЗ	706.253,00	0,00
38	Тротоар на ул.:Кр.Република" од левата страна од бр. 123 до слаткарница "Канди"-8 МЗ	242.679,00	242.679,00
39	Тротоар на ул." Спиро Захов" (од нови скали десно- една страна на улицата)-8 МЗ	122.767,00	122.767,00
40	Изведба на тротоар на ул."Д. Влахов" од "Кр. Република-спој со ул." 5-ти Ноември" - двете страни (од Дипон до крај)-8 МЗ	300.000,00	300.000,00
41	Поставување на бехатон (тротоар) на ул. "Охридска" (од двете страни на улицата)-8 МЗ	585.138,00	0,00
42	Реконструкција на тротоари на Бул."Маршал Тито" од кружен тек на ул."Кр. Република " до ул. "Елка Јанкова"-од двете страни на булеварот)-8 МЗ	5.607.714,00	2.972.724,00
43	Студија со изработка на проектно техничка документација и изведба на регулација на крстосници (семафори и кружни текови)	2.700.000,00	700.000,00
44	Бетонирање на пешачка патека кај „Стара стоквна куќа"	71.000,00	71.000,00
45	Реконструкција на пешачка патека(тротоар) на ул.,„Браќа Миладинови"-пред маркет „Црвена Ружа"	53.790,00	53.790,00
46	Бетонирање на улица „Пиринска"	435.000,00	435.000,00
47	Бетонирање на улица во Турско маало-лево од дуќан	800.000,00	800.000,00
48	Бетонирање на џеб 2 на ул.,„Братство"-II фаза	1.200.000,00	1.200.000,00
49	Бетонирање на канал „Коритнице"-II фаза	400.000,00	400.000,00
50	Бетонирање на потпорен сид на улица „Партизанска" бр.19-21 (по барање од граѓани)	220.000,00	220.000,00

51	Санација на оштетувања на сидови на канал „Крушевска Република“	600.000,00	600.000,00
52	Интервентни бетонски работи на територијата на општина Струмица	1.200.000,00	600.000,00
53	Бетонирање на потпорен сид на улица „Братство“ (покрај џеб 2-II фаза-позади Таџедин)	1.360.000,00	1.360.000,00
54	Тротоар на ул. „Мајка Тереза“ во населба Касарна - У.Б.36,37-	300.000,00	300.000,00
55	Санација на бетонски пропуст на канал во с. Сачево	1.200.000,00	1.200.000,00
Вкупно:		110.328.808,00	70.946.503,00

2. Во точка 3: ФД: Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци), во табелата се вршат следните измени:

ред. бр.	Назив на активноста	Програма ФД	Измени на програмата ФД
1	Обврски од минати години	4.840.714,00	4.840.714,00
2	Изградба на тротоар кај Крстев Славчо с. Муртино	383.170,00	0,00
3	Надградба со асфалт втор слој - Ракометарско игралиште во с. Дабиле	1.921.913,00	0,00
4	Надградба со асфалт втор слој - Ракометарско игралиште во с. Муртино	1.008.364,00	0,00
5	Бетонирање на ул. во с. Попчево - асфалтен пат-Џоко Бачев	180.285,00	0,00
6	Бетонирање дел од ул. во с. Попчево од Мирчо до Зоки Василев	308.414,00	0,00
7	Бетонирање дел од ул. во с. Попчево од Лазаров Драги до Бара чешма	325.164,00	0,00
8	Бетонирање дел од ул. во с. Попчево -пошта-Лазарова Милица	188.559,00	188.559,00
9	Бетонирање дел од ул. во с. Попчево -асфалтен пат-Туше Илашев	506.201,00	506.201,00
10	Тампонирање ул. во с. Баница-Струмин гроб-Васе Атанасов	200.789,00	200.789,00
11	Тампонирање пат до депонија с. Сачево	284.427,00	284.427,00
Вкупно:		10.148.000,00	6.020.690,00

3. Во точка 4. Програма ГА: Изградба на комерцијални објекти - се вршат следните измени:

ред. бр.	назив на активноста	Програма ГА	Измени на програмата ГА
1	Нова населба во Турско маало	7.000.000	0
2	Изградба на нов центар за НВО	4.000.000	4.000.000
Вкупно:		11.000.000	4.000.000

4. Во точка 6. ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување: се вршат следните измени:

ред. бр.	Назив на активноста	Програма ЈГ	Измени на Програмата ЈГ
1	нови водоводи во град	2.000.000	2.000.000
2	нови водоводни линии во села	1.500.000	1.500.000
3	водовод нов Климент Охридски прва половина	390.000	400.000
4	водовод касарна	7.200.000	0
5	водовод во ДУП 41-Агроберза	2.000.000	0
6	Водоводна линија на ул.,,Брегалница,,	1.000.000	1.000.000
7	водовод во зона Север	1.000.000	1.000.000
8	Реконструкција на водоводна мрежа во с. Раборци	1.910.000	0
	Вкупно:	17.000.000	5.900.000

5. Во точка 7. ЈИ: Изградба на с-еми за одведување и прочистување на води - се вршат следните измени:

ред. бр.	Назив на активноста	Програма ЈИ	Измени на програмата ЈИ
1	нови канализации во градот	2.000.000	2.000.000
2	нови канализациони линии во села	2.500.000	2.500.000
3	Повекегод инвест ОБОДЕН КАНАЛ, и др	6.000.000	6.000.000
4	Одржување на одводни канали во населени места	10.650.000	2.650.000
5	со водата која лежи на сред село - Добрејци	1.600.000	1.600.000
6	канализација касарна	11.500.000	0
7	фекална канализација ДУП 41	2.000.000	0
8	Канализација Гр. Балдовци	1.000.000	0
9	чистење на каскади Кр. Република, Пљачковица	1.500.000	1.500.000
10	чистење на канал Св. Илија	1.000.000	1.000.000
11	повеќе годишни инвестиции	1.500.000	1.500.000
12	изградба на атмосферска канализација во џеб на улица Браќа Миладинови меѓу куќите нбр. 45 (Дончеви) и бр. 11 Партенови)	500.000	500.000
	Вкупно:	41.750.000	19.250.000

6. Во точка 10.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци – се вршат следните измени:

ред. бр.	Назив на активноста	Програма ЈН	Измени на Програмата ЈН
1	реновирање на детски игралишта	430.000	430.000
2	клупи и канти	400.000	400.000
3	реконструкција на фонтаните во градот	300.000	300.000
4	реконструкција и одржување на цвекарници	300.000	300.000
5	лежечки полицајци	200.000	200.000
6	зголемување	1.800.000	0
7	Оградување на Кр. Република порој со столбчиња и синцир	1.000.000	0
	Вкупно:	4.430.000	1.630.000

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9132/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9133/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

322.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

**Програма
за измена на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локаните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2018 година**

I. Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17) се вршат следните измени:

1. Во точка Ј6: Одржување и заштита на локалните патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај

Во табелата во точка 1 „крпење на ударни дупки“ износот од „1.500.000 денари“ се заменува со износот „3.500.000 денари“.

Со тоа и вкупните средства во Програмата Ј6 во износ од „4.800.000 денари“ се заменува со износот: „6.800.000 денари“.

2. Во Програмата **ЈД:Изградба и реконструкција на локални патишта и улици** – во табелата се вршат следните измени:

р.б.	Назив на активнoста	Програма ЈД	Измени на Програмата ЈД
1	повеќе годишни инвестиции обврски	729.303	729.303
2	Асвалтирање на ул. во с. Просениково асфалтен пат -Бозинов Стојан	1.440.931	0
3	Асфалтирање на ул.во с. Банско асфалтен пат-Ване Горичев	1.512.052	1.512.052
4	Банско -Асфалтирање на ул. Од асфалтен пат до Илми Мустафов	1.043.998	1.043.998
5	Банско од асфалтен пат према Урдовски, Чамовски -Исин Ахмедов	861.645	861.645
6	Асвалтирање на ул. во с. Габрово -Марјан Стојанов-Здравко Димитриев	936.920	936.920
7	Асфалтирање на ул. во с. Габрово од Митев Душан до Митев Блажо	738.243	738.243
8	Асвалтирање на ул. во с. Габрово -асфалтен пат-Петре Глигирив бр. 108	774.316	774.316
9	Асфалтирање на ул. во с. Раборци -од црква до Јанаков Петар	2.167.684	2.167.684
10	Асфалтирање на ул. во с. Куклиш -Дрвошанов Тони И бр. 157	418.794	418.794
11	Асфалтирање на ул. во с. Куклиш -регионален пат до Митушев Жан бр.214	344.548	344.548
12	Асфалтирање на ул. во с. Куклиш -Ристов Митко бр. 426 до Туманов Томе бр. 431	1.522.507	1.522.507
13	Асфалтирање на ул. Во с. Гр. Балдовци одСтојан Ристов до Дончо Трајков	770.941	770.941
14	Асфалтирање на ул. Во с. Гр. Балдовци од спортско игралиште до Деан	656.684	656.684
15	Асфалтирање на џеб во с. Вељуса од СЉМ-црвен	776.936	0
16	Асфалтирање на ул. во с. Вељуса од Васе до Мите Соколови	743.471	743.471
17	Асфалтирање на ул. во с. Вељуса од Кире Стојанов до Панде Михаилов	743.471	743.471
18	Асфалтирање на ул. во с. Вељуса од Миле Пеев до Блажо Кондер	855.101	855.101
19	Асфалтирање на ул. во с. Водоча од сред село до Драги Маџунков	1.033.645	1.033.645
20	Асфалтирање на ул. во с. Баница од Трафо до Пандев Иљо	1.445.122	1.445.122
21	Асфалтирање на ул. во с. Баница од Наце Теов до Велко Илиев	1.567.979	1.567.979
22	Асфалтирање на ул. во с. Свидовица од Трафостаница до Турско маало (гробишта)	2.283.760	2.283.760
23	Асфалтирање на ул во с. Рич од Димчо Ангелов до Роберт Ѓоргиев	606.492	606.492
24	Асфалтирање на ул. Во с. Рич од Мило Митев до Панчо Стојков	620.189	620.189
25	Асфалтирање на ул. Во с. Рич од Игор Мицев до чешма	606.492	0
26	Проширување на дел од ул од регионален пат до влез во с. Попчево	183.202	183.202
27	Асфалтирање на пат во с. Муртино -од Живко до Дине Најданови	534.684	534.684

28	Асфалтирање на ул. Во с. Муртино од Фанко до Панче Бајдоев	461.979	461.979
29	Асфалтирање на ул. Во с. Муртино од Мирчо до Ацо Заев	583.755	583.755
30	Асфалтирање на ул. Во с. Муртино -асфалтен пат - Гугуљанов Алекса	755.958	755.958
31	Асфалтирање на ул. Во с. Муртино од Атанасов Јосе до Танушев Ѓорѓи	841.765	841.765
32	Асфалтирање на ул. Во с. Муртино-”Јанакос Сокак”	586.200	586.200
33	Костурино -Асфалтирање на улица од Чонев К. Ристо до Трајков Т. Ванчо	2.836.000	2.836.000
34	Костурино -Асфалтирање на ул. Чонев С. Ристо до Карајанов Кољо	1.686.000	0
35	Добрејци-Надградба со асфалтирање на патен правец од главен пат- раскрсница со Василево ул. во с. Добрејци	13.695.233	13.695.233
	Вкупно:	47.366.000	42.855.641

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-9133/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9134/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

323.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

Програма за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година

Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17 и 8/18) се вршат следните измени:

1. Програма J3 – Јавно осветлување:

Вкупниот износ на Програмата J3 - Јавно осветлување кој изнесува „17.700.000,00 денари“ се заменува со износот „19.700.000 денари“, каде што средствата за одржување на јавното осветлување во износ од „6.200.000,00 денари“ се заменуваат со износ од „8.200.000,00 денари“.

2. Во Програмата ЈА: Изградба на јавно осветлување

Во табелата под реден број 2: „Нови улични светилки – капитални инвестиции“ износот од „3.200.000 денари“ се заменува со износот „4.000.000 денари“.

Со тоа и вкупниот износ на Програмата ЈА наместо „11.450.000 денари“, изнесува „12.250.000 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9134/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9135/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

324.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17 и 8/18) се врши следата измена:

Во глава 5: Распоредување на буџетските сретства

Во Програмата К4 – „Културни манифестации и творештво“

1. Во табелата под реден број 1 „Карневал“ износот од „2.500.000 денари“ се заменува со износот „3.973.000 денари“ со тоа и вкупниот износ на програмата К4-се зголемува од од „2.500.000 денари“ на „3.973.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9135/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9136/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

325.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

Во глава II

Детални урбанистички планови во градот - самофинасирање

Во табелата по реден број 48 се додава

Ред.бр.	објект	Начин на финасирање
49	- Детален урбанистички план за дел од блок 2 УЕ 1, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: 1. Од источната страна со ул „Јанко Цветинов“, 2. Од северната страна ул „Браќа Миладинови“, 3. Од западната страна со бул. „Ленинова“, 4. Од јужната страна со крак на ул „Јанко Цветинов“.	Самофинасирање

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9136/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година, донесен на седницата на Советот

**Програма
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на општина Струмица за
2018 година**

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/17, 2/18, 9/18 и 11/18), се врши следното дополнување:

на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9137/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

326.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

**Заклучок
за давање согласност на Извештајот за
работата на ЈП „Паркиралишта
Струмица“ Струмица за период од
01.01.2018 до 30.09.2018 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01.2018 до 30.09.2018

година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-704/2 од 19.10.2018 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9137/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9138/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

327.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2018 година

1.Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2018 година, усвоен од Управниот одбор

со Одлука бр. 02-466/4 од 19.10.2018 година;

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9138/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2019 година

Се објавува за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9139/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

328.

Врз основа на член 9 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11, 61/14, 145/15, 55/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Општинската јавна установа –
Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2019 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9139/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе:

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2018
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2018 година, донесен на седницата на Советот

на општина Струмица, одржана на 08.11.2018 година.

Бр.09-9140/2 Општина Струмица
09.11.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

329.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на општина
Струмица за третиот квартал од 2018
година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2018 година

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9140/1 Совет на општина Струмица
09.11.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

330.

Образец: К1

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2018 година, односно за период: 01.01 -30.09.2018 година

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самостоятелни активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	576.015.279	248.736.006	488.700.297	357.724.285	41.875.500	22.727.505	54.762.299	25.252.232	50.000.000	5.000.000	1.212.353.375	658.440.028	552.913.347	54,39
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	505.015.279	234.234.162	488.700.297	357.724.285	41.875.500	22.727.505	54.762.299	25.252.232	0	0	1.091.353.375	638.838.094	451.415.291	58,64
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	14.501.844	0	0	0	0	0	0	50.000.000	5.000.000	121.000.000	19.501.944	101.488.056	16,12
ВКУПНИ РАСХОДИ	576.015.279	248.625.232	488.700.297	340.753.646	41.875.500	22.727.505	54.762.299	18.638.177	50.000.000	5.000.000	1.212.353.375	633.744.560	578.608.315	52,27
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	267.782.471	148.082.225	488.700.297	340.753.646	41.375.500	22.727.505	27.273.480	17.288.166	5.000.000	5.000.000	831.131.748	533.851.542	297.280.206	64,23
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	308.232.808	98.543.007	0	0	500.000	0	27.488.819	1.350.011	45.000.000	0	381.221.627	99.893.018	281.328.809	26,20
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	505.015.279	234.234.162	488.700.297	357.724.285	41.875.500	22.727.505	54.762.299	25.252.232	0	0	1.091.353.375	638.838.094	451.415.291	58,64
71. Даночни приходи	382.300.000	178.408.772	0	0	0	0	0	0	0	0	382.300.000	178.408.772	213.891.228	45,48
711. Данок од доход од добивка и од капитални добивки	7.000.000	5.715.004	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.715.004	1.284.596	81,64
713. Данок на имот	61.100.000	49.828.792	0	0	0	0	0	0	0	0	61.100.000	49.828.792	11.273.208	81,55
717. Данок на специфични услуги	323.200.000	122.488.075	0	0	0	0	0	0	0	0	323.200.000	122.488.075	200.711.925	37,90
718. Такси за користење или дозвол за вршење на дејност	1.000.000	378.901	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	378.901	621.059	37,89
72. Недавачни приходи	40.870.359	4.708.559	0	0	41.875.500	21.945.338	0	0	0	0	82.745.859	26.653.897	56.091.962	32,21
721. Претплатнички приход и приход од имот	0	0	0	0	0	4.490	0	0	0	0	0	4.490	-4.490	0,00
722. Глобални, службени и административни такси	4.000.000	2.286.152	0	0	0	10.470	0	0	0	0	4.000.000	2.306.622	1.684.378	57,64
723. Такси и надместоци	1.500.000	14.270	0	0	38.832.000	21.866.328	0	0	0	0	40.332.000	21.879.588	18.452.402	54,25
724. Други владини услуги	0	0	0	0	0	3.550	0	0	0	0	0	3.550	-3.550	0,00
725. Други недавачни приходи	35.370.359	2.398.137	0	0	3.043.500	61.500	0	0	0	0	38.413.859	2.460.637	35.953.222	6,41
74. Трансфери и донации	71.844.920	51.116.731	488.700.297	357.724.285	0	782.167	54.762.299	25.252.232	0	0	616.307.516	434.875.415	181.432.101	70,56
743. Трансфери од други нивоа на власт	71.844.920	51.076.731	488.700.297	357.724.285	0	782.167	0	0	0	0	561.545.217	408.593.183	151.952.034	72,94
742. Донации од странство	0	40.000	0	0	0	0	54.512.299	25.252.232	0	0	54.512.299	25.292.232	29.220.867	46,48
744	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0,00
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	71.000.000	14.501.844	0	0	0	0	0	0	50.000.000	5.000.000	121.000.000	19.501.944	101.488.056	16,12
75. Капитални приходи	71.000.000	14.501.844	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000.000	14.501.944	56.488.056	20,43

Образец: K2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски за период 01.01-30.09.2018 г.

Расходи ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
421	914.521
423	109.335
424	6.958.376
425	139.015
426	1.938.120
427	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
Тотал	118.586.744

(во денари)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена	Вкупно
јануар	18.857.574	6.863.841	61.520.272	87.241.687
февруари	42.182.029	17.008.664	53.595.969	112.786.662
март	3.401.196	40.349.081	67.583.534	111.223.810
април	9.448.900	1.925.000	99.095.800	110.469.700
мај	12.948.373	6.523.087	99.764.621	119.236.581
јуни	8.557.384	10.592.371	96.605.379	115.755.134
јули	6.739.900	7.426.019	93.144.989	107.340.908
август	3.873.052	4.421.535	98.259.210	106.553.797
септември	16.363.362	3.560.477	98.663.105	118.586.744
октомври				
ноември				
декември				
ВКУПНО				

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.07.2018 година изнесуваат 107.340.908,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.739.900,00 денари, а износот од 7.426.019,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 98.104.154,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 9.236.754,00 денари. Општина Струмица до 31.07.2018 година има недоспелни обврски во износ од 20.150.842,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.08.2018 година изнесуваат 106.568.797,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 3.878.052,00 денари, а износот од 4.421.535,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 98.219.141,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.349.656,00 денари. Општина Струмица до 31.08.2018 година има недоспелни обврски во износ од 18.230.150,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.09.2018 година изнесуваат 118.586.744,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 16.363.362,00 денари, а износот од 3.560.477,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 108.527.377,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 10.059.367,00 денари. Општина Струмица до 30.09.2018 година има недоспелни обврски во износ од 5.649.898,00 денари.

